

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП**



К О Н К У Р С

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА
СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година**

Штип, 2017 г.

Врз основа на член 57 алинеа 2, а во врска со член 108 и 110 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09. 00/09. 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16) и Одлуката број 0202-544/21 од 29.05.2017 година донесена на 152-та седница на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Одлуката на Владата на РМ бр44-4989/1 од 22.08.2017г. (Сл.весник на РМ бр. 119 од 31.08.2017г.), Универзитетот објавува

К О Н К У Р С

за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2017/2018 година

1. Број на студенти

На единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2017/2018 година ќе се запишат следниов број на студенти:

ЕДИНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ		број на студенти		износ на кофинансирање по семестар (ЕУР)		Времетраење на студиите
				редовни студии по семестар 400 евра (во денари)	вонредн и студии по семестар 500 евра (во денари)	
1. Земјоделски факултет						
Студиска програма						
Заштита на растенијата и животната средина	Фитомедицина	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
	Преработка и контрола на анимални производи	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
Лозарство и обоштарство	Безбедност на храна	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
	Енологија	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
	Лозарство	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
	Поледелско производство	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
	Селекција и семепроизводство	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
Растителна биотехнологија		10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
2. Факултет за природни и технички науки						
Студиска програма						
Површинска експлоатација		5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Подземна експлоатација		5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)

Подготовка на минерални суровини	5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Петрологија, минералологија и геохемија	5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Наоѓалишта на минерални суровини	5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Хидрогеологија	5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Геологија и геофизика	5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Дизајн на ентериер и мебел	5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Индустриска логистика	5	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
Инженерство за заштита на животна средина	5	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
Инженерство за заштита на работна средина	5	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
3.Правен факултет					
Студиска програма					
Јавна администрација	20	10	400	500	двогодишни (120 кредити)
Демократски институции и човекови права	20	10	400	500	двогодишни (120 кредити)
Европско право	20	10	400	500	двогодишни (120 кредити)
Казнено право	20	10	400	500	двогодишни (120 кредити)
4.Факултет за медицински науки					
Студиска програма (специјалистички стручни студии)					
Специјалистички студии за интензивна нега	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за инструментарка	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за семејна и патронажна сестра	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за ментално здравје	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за превенција на инфективни и неинфективни заболувања	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за хемиско – биохемиска лабораторија	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за микробиолошка лабораторија	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за санитарно-хемиска лабораторија	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за рефлексотерапија и акупресура	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за кинезитерапија	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за рехабилитација на деца и корекција на телесни деформитети	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за мобилна	20		400		едногодишни

протетика					(60 кредити)
Специјалистички студии за фиксна протетика	20		400		едногодишни (60 кредити)
Специјалистички студии за ортодонција	20		400		едногодишни (60 кредити)
Студиска програма (магистерски академски студии)					
Радиофармација (студиска програма на англиски јазик)	20		400		Двогодишни (120 кредити)
5. Факултет за образовни науки					
Студиска програма					
Образование на наставници	5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Античка археологија	3	3	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Методика	5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Образовна политика и менаџмент во образованието	5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Педагогија	5	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Средновековна археологија	3	3	400	500	Двогодишни (120 кредити)
6. Факултет за информатика					
Студиска програма					
Математика	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
Интелигентни системи и роботика	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
Информациски и веб технологии	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
Комуникациски технологии и процесирање на сигнали	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
Пресметковно инженерство	10	5	400	500	двогодишни (120 кредити)
Пресметковно инженерство (Computational engineering)	10	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Информациски системи и технологии	10	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
Математичко –информатичко образование	10	5	400	500	Двогодишни (120 кредити)
7. Факултет за туризам и бизнис логистика					
Студиска програма					
Меѓународен туризам	40	10	400	500	двогодишни (120 кредити)
Меѓународен туризам (на англиски јазик)	6	2	400	500	двогодишни (120 кредити)
Бизнис логистика	40	10	400	500	двогодишни (120 кредити)
8. Електротехнички факултет					
Студиска програма					
Автоматизација и процеси	10	8	400	500	двогодишни (120 кредити)
Неконвенционални извори на енергија и технологии	10	8	400	500	двогодишни (120 кредити)
9. Технолошко-технички факултет					
Студиска програма					
Технологија и дизајн на текстил	10	5	400	500	двогодишни

					(120 кредити)
10.Машински факултет					
Проектирање на производни системи	10	10	400	500	двогодишни (120 кредити)

Школарината за студирање на втор циклус студии е целосно на товар на студентот и таа изнесува за редовните студенти 400 евра (во денарска противвредност) за семестар, а за вонредните студенти 500 евра (во денарска противвредност) за семестар и за одбрана на магистерски/специјалистички труд студентите плаќаат износ од 300 евра (во денарска противвредност), десет дена пред денот на одбрана. Странските студенти плаќаат двојно повеќе.

Надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на Универзитетот се врз основа на Одлуката за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на Универзитетот.

На студиските програми можат да се запишат кандидати кои имаат завршено соодветени или сродни прв циклус на студии според претходните студиски програми и планови и кандидати кои имаат завршено соодветени или сродни прв циклус студии според ЕКТС. За студентите од сродни студиски програми ННС на единицата може да определат дополнителни услови за запишување- диференцијални испити, согласно со потребните предзнаења за таа студиска програма.

2. Право на конкурирање

Право на конкурирање имаат кандидати кои ги исполнуваат следниве општи услови:

- да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии;
- да исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за втор циклус студии на соодветната единица на Универзитетот.

Право на конкурирање на Правен факултет на Правосудна насока имаат кандидати со звање Дипломиран правник од прв циклус.

3.Спроведување на Конкурсот

Постапката за запишување на кандидатите на втор циклус на универзитетски (академски) и стручни студии ја спроведува конкурсна комисија. Рангирањето на кандидатите го врши конкурсната комисија на секоја од единиците на Универзитетот. Членовите на конкурсната комисија ги именува наставно-научниот совет на единицата со посебна одлука. Ранг-листата се објавува на огласната табла на Универзитетот и на единицата, како и на веб-страницата на Универзитетот и на единицата. Кандидатот кој смета дека постапката не е правилно спроведена, има право на приговор до Универзитетската конкурсна комисија во рок од 24 часа од денот на објавувањето на резултатите на огласната табла на Универзитетот, односно единицата. Одлуката по приговорот од став 2 на овој член мора да се донесе во рок од 24 часа од поднесувањето на приговорот. Одлуката му се соопштува на подносителот на приговорот со истакнување на огласната табла, а воедно

се објавува на веб-страницата на Универзитетот и на единицата. Наставно-научниот совет на единиците донесува одлуки за запишување на студентите на втор циклус. Кандидатот го остварил правото на запишување доколку се наоѓаат на ранг-листата до бројот што е предвиден со конкурсот за запишување. Кандидатот којшто го остварил правото на запишување, а во предвидениот рок нема да го изврши запишувањето го губи правото и наместо него правото на запишување го стекнува наредниот кандидат од ранг-листата. Студентот со Универзитетот склучува договор за студирање, со кој поблиску се утврдуваат нивните меѓусебни права и обврски.

4. Документи за пријавување

При пријавувањето кандидатите треба да достават:

1. Пријава (можат да ги набават во универзитетските книжарници);
2. Диплома (оригинал или фотокопија заверена кај нотар) за завршен прв циклус на студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат Решение од МОН за признавање на странската диплома);
2. Уверение за положени испити со оценки и кредити (оригинал или фотокопија заверена кај нотар)(кандидатите кои завршиле во странство доставуваат еквиваленција на оценките);
3. Уверение за државјанство (оригинал или фотокопија заверена кај нотар), странските студенти доставуваат преведена и заверена на нотар фотокопија од патна исправа;
4. Доказ за познавање на странски јазик (оригинал или фотокопија заверена кај нотар) и
5. Куса биографија (CV).

На Музичката академија, ќе се врши проверка на знаењата и умеењата. Термините за проверка ќе бидат објавени на веб-страницата на академијата и на огласна табла.

Пријавата со наведената документација се доставува до Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, ул. „Крсте Мисирков“ 10 А, Служба за студентски прашања за втор циклус на студии.

Пријавувањето на кандидатите се врши од:

Прв уписан рок: од 12.09.2017г. до 30.10.2017 година.

Втор уписан рок: од 15.01.2018г. до 01.02.2018 година.

Изведување на наставата и полагање на испитите ќе се одвива на единиците на Универзитетот во Штип.

По реализацијата на првиот уписан рок, втор уписан рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.

ЗАБЕЛЕШКА

Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат во Служба за студентски прашања за втор циклус на студии при

Универзитетот, на соодветните единици носители на студиските програми и на web страната на Универзитетот и единиците.

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.ugd.edu.mk>